



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на Општина Пехчево	Петок 28 јуни 2016 год.	Уредува:
Излегува по потреба Гласникот е бесплатен	Бр.04	Стручна служба при Општина Пехчево тел. (033)441-321
	ПЕХЧЕВО	
	Год.2016	

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

РЕШЕНИЕ за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 21.06.2016 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година;
2. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Китанов”, Пехчево за 2017 година;
3. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во Дом „Јане Сандански”, Пехчево за 2017 година;
4. Одлука за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален урбанистички план) за Пехчево;
5. Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ГУП за ул. „8 Март” Пехчево;
6. Одлука за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП (Детален урбанистички план) за Пехчево;
7. Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП за ул. „8 Март” Пехчево;
8. Одлука за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, Пехчево за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец,, -Пехчево;
9. Одлука за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година;
10. Одлука за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности хсза време на Фестивалот на дувачки оркестри „Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јули;
11. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево;
12. Одлука за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ „Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година;
13. Одлука за овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински линиски ипревоз на патници.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

*Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година.

Член 2

Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година, е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

*Број 08-833/1
21.06.2016год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Китанов”, Пехчево за 2017 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Китанов”, Пехчево за 2017 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

*Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишниот план за вработување во
ООУ „Ванчо Китанов,“-Пехчево за 2017 година

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Китанов,“-Пехчево за 2017 година.

Член 2

Годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Китанов,“-Пехчево за 2017 година, е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево“ .

Број 08-832/1
21.06.2016год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во
Дом „Јане Сандански“, Пехчево за 2017 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во Дом „Јане Сандански“, Пехчево за 2017 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишниот план за вработување во
Дом на култура „Јане Сандански,“-Пехчево за 2017 година

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во Дом на култура „Јане Сандански,“-Пехчево за 2017 година.

Член 2

Годишниот план за вработување во Дом на култура „Јане Сандански,-Пехчево за 2017 година, е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-831/1
21.06.2016 година
Пехчево

Совей на Ойшиина Пехчево
Прейседайел,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален урбанистички план) за Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален урбанистички план) за Пехчево, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата, одржана на ден 21.06.2016 година.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Ойшиина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), член 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 30 став 1 точка 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален урбанистички план) за Пехчево

Член 1

Согласно законските одредби советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП за Пехчево.

Член 2

Изработката на Генералниот урбанистички план ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Број 08-835/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Совей на Ойшиина Пехчево
Прейседайел,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ГУП за ул. „8 Март“ Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ГУП за ул. „8 Март“ Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

*Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), член 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 13 од Правилникот за поблиската содржина и начинот на графичка обработка на плановите (Сл.весник на РМ бр.78/06 и 37/14), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14) и член 30 став 1 точка 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за отпочнување на постапка за измена и дополнување на на ГУП (Генерален урбанистички план) за ул. 8 Март, Пехчево

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на измена и дополнување на ГУП за ул 8 март, во Пехчево со следниот опфат:

- од Север спојот на ул. Илинденска и ул 8 Март;
- од исток ул.Ванчо Китанов до спојот со границата на опфатот на ГУП;
- од Југ граница на опфат;
- од Запад ул.Индустриска катастарска парцела КП бр. 1122, 1129 и 1135.

Член 2

Изработката на измена и дополнување на ГУП на ул. 8 Март во Пехчево, ид член 1 на оваа Одлука да бидат изработени согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

Член 3

Советот на општина Пехчево по донесувањето на одлуката го задолжува одделението за урбанизам при општина Пехчево да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за изработка на измена и дополнување на ГУП за ул 8 Март, Пехчево.

Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

*Број 08-836/1
21.06.2016 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП (Детален урбанистички план) за Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП (Детален урбанистички план) за Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

*Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 30 став 1 точка 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП (Детален урбанистички план) за Пехчево

Член 1

Согласно законските одредби советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП за Пехчево.

Член 2

Изработката на Генералниот урбанистички план ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата.

Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

*Број 08-837/1
21.06.2016 год.
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување одлуката за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП за ул. „8 Март“ Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП за ул. „8 Март“ Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

*Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево*

*Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), член 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 44/15, 193/15 и 31/16), член 13 од Правилникот за поблиската содржина и начинот на графичка обработка на плановите (Сл.весник на РМ бр.78/06 и 37/14), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14, 125/14 и 148/14) и член 30 став 1 точка 5 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за отпочнување на постапка за измена и дополнување на на ДУП (Детален урбанистички план) за ул. 8 Март, Пехчево

Член 1

Се отпочнува постапка за изработка на измена и дополнување на ДУП за ул 8 март, во Пехчево со следниот опфат:

- од Север спојот на ул. Илинденска и ул 8 Март;
- од исток ул.Ванчо Китанов до спојот со границата на опфатот на ГУП;
- од Југ граница на опфат;
- од Запад ул.Индустриска катастарска парцела КП бр. 1122, 1129 и 1135.

Член 2

Изработката на измена и дополнување на ДУП на ул. 8 Март во Пехчево, ид член 1 на оваа Одлука да бидат изработени согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

Член 3

Советот на општина Пехчево по донесувањето на одлуката го задолжува одделението за урбанизам при општина Пехчево да изготви проектна задача и да отпочне со постапка за изработка на предлог план за изработка на измена и дополнување на ДУП за ул 8 Март, Пехчево.

Член 4

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

Број 08-838/1
21.0.2016 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП „Коминалец, Пехчево за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец, -Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП „Коминалец, Пехчево за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец, -Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, Пехчево за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец,, -Пехчево

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈКП „Комуналец,, – Пехчево бр.02-320/1 од 12.05.2016 година, за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец,,- Пехчево.

Член 2

Одлуката на Управниот одбор за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец,,- Пехчево, е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-839/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година

Член 1

Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец – Пехчево за 2016 година.

Член 2

Дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2016 година е составен дел од оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево“ .

**Број 08-840/1
21.06.2016год.
Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности хсза време на Фестивалот на дувачки оркестри „Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јули

Се ОБЈАВУВА одлуката за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности хсза време на Фестивалот на дувачки оркестри „Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јули, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

**Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево**

**Градоначалник на
Општина Пехчево
Изгор Поповски с.р**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10, од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/02,) и член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево(Сл.гласник на општина Пехчево бр.04/2009 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 год. донесе:

О Д Л У К А

за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности за време на Фестивалот на дувачки оркестри „Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јули

Член 1

За користење на просторот на градскиот плоштад за поставување урбана опрема, за вршење трговија на мало и давање на услуги за време на Фестивалот на дувачки оркестри се воведува тарифа за комунална такса која ќе биде утврдена со усно јавно наддавање.

Член 2

Се задолжува одлението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и локален економски развој да ги определи парцелите кои ќе бидат достапни на давателите на услуги, за време на фестивалот и истите да бидат објавени на WEB стараната минимум 10 дена пред почетокот на фестивалот.

Член 3

Распределбата на парцелите ќе биде извршена на усно јавно надавање одделно за секоја парцела со следните почетни цени по парцели :

- **Јавното наддавање за парцела број 1, со површина од 55м2 со почетна цела од 120 денари за м2 дневно**
- **Јавното наддавање за парцела број 2, со површина од 51м2 со почетна цела од 120 денари за м2 дневно**

- Јавното наддавање за парцела број 3, со површина од 55м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 4, со површина од 21м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 5, со површина од 52м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 6, со површина од 50м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 7, со површина од 15м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 8, со површина од 72м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 9, со површина од 65м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 10, со површина од 75м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 11, со површина од 70м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 12 со површина од 71м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 13, со површина од 66м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 14, со површина од 63м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно
- Јавното наддавање за парцела број 15, со површина од 63м² со почетна цела од 60 денари за м² дневно

Член 4

Уското јавно надавање ќе се одржи во просториите на општина Пехчево – сала за состаноци на ден 06.07.2016 година со почеток во 11:00 часот.

Член 5

Уплатата на средствата се врши од страна на корисникот, на трезорска сметка на Буџет на општина Пехчево 10000000063095, уплатна сметка 840-154-03317, приходно konto 717135, програма 00.

Член 6

Органот е надлежен да издаде Одобрение за користење на просторот, по претходно доставен доказ за извршена уплата за површина определена во барањето на корисникот.

Член 7

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.гласник на општина Пехчево

Број 08-844/1
21.06.2016 година
Пехчево

Совей на Ойштина Пехчево
Прейседаиел,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за разрешување и именување на член на Управен одбор
на ЈКП “Комуналец”, Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево, што советот на општина Пехчево ја донесе на седницата, одржана на ден 21.06.2016 година.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А
за разрешување и именување на член на Управен одбор
на ЈКП “Комуналец”, Пехчево

Член 1

Благојчо Јовевски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево, по негово барање.

За нов член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево се именува:

1. Огнен Миовски

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-841/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ „Ванчо Китанов, -Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ „Ванчо Китанов, -Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 41 став 5 и став 7 од Законот за основно образование (Сл.весник на РМ бр.103/08, 33/10, 18/11, 51/11,6/12, 100/12 4/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16), член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 28 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 год. донесе:

О Д Л У К А
за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ
„Ванчо Китанов,“-Пехчево и Подрачните училишта
за учебната 2016/2017 година

Член 1

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево дава согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ „Ванчо Китанов,“-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Пехчево.

Број 08-842/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Советѝ на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на одлуката за овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински линиски превоз на патници

Се ОБЈАВУВА одлуката за овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински линиски ипревоз на патници, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 21.06.2016 година.

Број 09-847/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), и член 30 став 1 точка 8 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 21.06.2016 година донесе:

О Д Л У К А

за овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински
линиски ипревоз на патници

Член 1

Советот на општина Пехчево го овластува градоначалникот на општина Пехчево за склучување на спогодба за меѓуопштински линиски превоз на патници.

Член 2

Мрежата на линии за која се овластува градоначалникот опфаќа: **ПЕХЧЕВО-ЧИФЛИК-СМОЈМИРОВО-БЕРОВО-РОБОВО-МАЧЕВО-БУДИНАРЦИ-МИТРАШИНЦИ-ОБОЗНА.**

- возен ред, начин на негово истакнување, одржување и менување;
- локација на автобуски стојалишта, свртувалишта, терминали и нивно одбележување, опремување, одражување и користење;
- тарифен систем и систем на наплата;
- критериуми и начин на издавање и одземање на дозвола за вршење на превозот распределување на возни редови утврдени во мрежа на линии на превозниците од општините кои се согласиле заеднички да го организираат меѓуопштинскиот линиски превоз на патниците на нивните подрачја.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

Број 08-843/1
21.06.2016 год.
Пехчево

Совет на Општина Пехчево
Претседател,
Стојче Стефановски с.р.

СОДРЖИНА:

-
-
1. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2017 година.....2
 2. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Китанов”, Пехчево за 2017 година.....3
 3. Одлука за усвојување на Годишниот план за вработување во Дом „Јане Сандански”, Пехчево за 2017 година.....3
 4. Одлука за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ГУП (Генерален урбанистички план) за Пехчево.....4
 5. Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ГУП за ул. „8 Март” Пехчево.....5
 6. Одлука за усвојување на иницијатива од КИТ – ГО, Штип за изработка на ДУП (Детален урбанистички план) за Пехчево.....6
 7. Одлука за отпочнување на постапка за измена и дополнување на ДУП за ул. „8 Март” Пехчево.....7

8. Одлука за давање на согласност на одлуката на Управниот одбор на ЈКП „Коминалец,, Пехчево за измена и дополнување на Статутот на ЈКП „Комуналец,, -Пехчево.....8
9. Одлука за давање на согласност на дополнувањето на Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец, со бр. 09 - 206/1 од 16.03.2015 година.....8
10. Одлука за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на плоштадот, за вршење на дејности хсза време на Фестивалот на дувачки оркестри „Пехчевски Павловден,,-2016 од 13-16 јули.....9
11. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец” Пехчево.....10
12. Одлука за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од 24 ученици во ООУ „Ванчо Китанов,,-Пехчево и Подрачните училишта за учебната 2016/2017 година.....11
13. Одлука за овластување на градоначалникот за склучување на Спогодба за меѓуопштински линиски ипревоз на патници.....12